

Врз основа на член 27-б став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со оваа решение се утврдува дека угостителскиот објект **ХОТЕЛ БУЦАК 91 ЕМАА** со седиште на ул. Гоце Делчев бр.389 - Охрид, ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди, со период на важност од три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект се објавуваат на веб страната на Владата на Република Македонија.

Образложение

ДУТУ БУЦАК 91 ЕМАА увоз – извоз ДООЕЛ Охрид со седиште на ул.Гоце Делчев бр.389 - Охрид, поднесе барање бр.УП1 13-724 од 30.08.2019 година, за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект **ХОТЕЛ БУЦАК 91 ЕМАА** за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди,

Согласно член 27-б став 2 и 3 од Законот, Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајќи по барањето изврши увид во предметниот објект при што со Извештајот бр. УП1 13-724 од 29.10.2019 година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди, пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог 1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/13).


Врз основа на член 27-б од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува Решение за утврдување на категорија на угостителски објект.

Согласно член 27-б од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението.

Бр. 45-9917/1 -19
10 февруари 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за
определена категорија на угостителскиот објект за сместување

Бр. УПГ 13-724 од 29 / 10 / 2019 година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,
постапуваќи по барање бр. УПГ 13-724 од 30.08.2019 година, поднесено од
БУРАК 91 ЕММА Бр 389, со адреса ГОЏЕ ДЕЛЧЕВ Бр 389 во
ОХРИД за утврдување и исполнување услови за категоризација во
угостителски објект ХОТЕЛ БАРАК 91 ЕММА (вид на угостителски објект)
ХОТЕЛ со предлог категорија од угостителот од _____

изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:














СОГЛАСНО ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ КОМИСИЈАТА ИЗВРШИ
УВИД ВО УГОСТИТЕЛСКИОТ ОБЈЕКТ ХОТЕЛ БАРАК
91 ЕММА ВД УЛ ГОЏЕ ДЕЛЧЕВ Бр 389 ВО ОХРИД
КОМИСИЈАТА КОНСТАТИРА дека истиот ги испол-
нува условите за хотел од четврта катег-
орија со 136 ѕвезди (2)

Во врска со утврдената фактичка состојба присутното лице ги имање следните забелешки:


Од наведеното се констатира дека објектот	<input type="checkbox"/> ГИ	<input type="checkbox"/> НЕ ГИ
условите за бараната категорија	ИСПОЛНУВА	ИСПОЛНУВА
Записникот е прочитан на присутните	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Странки и забелешки:	ИМА	НЕМА

Учесници во увидот име и презиме предложена категорија потпис

Од Комисијата:

1. Дане Јосифовски 
2. Маријана Или 
3. Дарко Герановски 
4. Билент Муратовски 
5. Доменин Кимовски 
6. Брани Овашиќ 
7. Димче Мазаревски 
8. Билан Сали 
9. Миреца Караевска 
10. Мирот А. Мили 
11. Огњен Пандовски 
12. Дертон Даски 
13. Sinet Sadika 

Од Барателот:

1. Тордон Буцковски 

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по барањето бр. 401/99-724 од 30.08.99 година, Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување донесе

ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЈА
на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ БУЦНХЕМА
со седиште на адреса Посе Јелчев ги
исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти
за Hotel од Република категорија со 2 (2) ѕвезди.

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се
користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши
категоризација на угостителскиот објект.

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената
категорија.

Датум и место



Комисија За категоризација
Претседател